



ОПШТИНА КРУШЕВО



НЕДЕЛЕН ИНФОРМАТОР  
за активностите на локалната самоуправа



**Понеделник**  
**15.06.2020**



### Нови 21 контејнери за општина Крушево

Во рамки на Програмата за поддршка во руралниот развој за 2019 години на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој општина Крушево набави 21 контејнер.

На јавниот повик на Агенцијата општината аплицираше заедно со организацијата Лаг агро лидер, а набавката на контејнери е уште една активност во насока на подобрување на јавната хигиена во општина Крушево.

Досега набавивме околу 30 контејнери, еве денес пристигнаа уште 21, а очекуваме набавка на уште 49. Со тоа ќе опфатиме поголем дел од градот и населените места, а селата за прв пат ќе добијат контејнери и навремена и професионална услуга на собирање на отпад. Продолжуваме да работиме за подобрување на јавната хигиена и досега набавивме камион за отпад, нов трактор, камион за метење и чистење – метларка и организиравме многу акции за подигнување на јавната свест.“, изјави градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски.

Целосната сума за набавка на контејнерите изнесува 334 740 денари и истите се средства на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Линк до објава: <http://krusevo.gov.mk/?p=11528>



Никола Ѓурковиќ 16а  
Крушево

[www.krusevo.gov.mk](http://www.krusevo.gov.mk)

mail: [opstinakrusevo@krusevo.gov.mk](mailto:opstinakrusevo@krusevo.gov.mk)

tel. ++389 48 477 061



ОПШТИНА КРУШЕВО



НЕДЕЛЕН ИНФОРМАТОР  
за активностите на локалната самоуправа



### Нова вештачка трева на полетиштето за параглајдинг

Продолжува имплементацијата на проектот за поставување на нова вештачка трева на полетиштето за параглајдинг на Мечкин Камен. Со овој проект се обезбедува одржување на поголеми натпревари во параглајдерство и змајарство, самиот старт добива поголема безбедност и поголема привлечност и за професионалните и за аматерите параглајдеристи.

„Добиваме двојно поголемо полетиште за параглајдинг и тоа ќе значи дека големите светски и европски натпревари ќе можат да се одржуваат побезбедно и со поголемо присуство на публика и аматери параглајдеристи. На ова место го имплементираме и проектот за изградба на објект. Продолжуваме со развој на авантуристичкиот туризам во Крушево.

Проектот за уредување на полетувалиштето за параглајдинг е финансиран преку Центарот за развој на Пелагониско планскиот регион и изнесува 64 400 евра.

Линк до објава: <http://krusevo.gov.mk/?p=11535>



Никола Ѓурковиќ 16а  
Крушево

[www.krusevo.gov.mk](http://www.krusevo.gov.mk)

mail: [opstinakrusevo@krusevo.gov.mk](mailto:opstinakrusevo@krusevo.gov.mk)

tel. ++389 48 477 061



ОПШТИНА КРУШЕВО



НЕДЕЛЕН ИНФОРМАТОР  
за активностите на локалната самоуправа



**Вторник**  
**16.06.2020**



### Реализација на еден од најголемите проекти во општина Крушево

Реконструкцијата на патот стопанство – Алданци – Норово продолжува денес. Овој проект е еден од најголемите и најбараните во населените места во општина Крушево и истиот се имплементира благодарение на Министерството за транспорт и врски и Јавното претпријатие за државни патишта.

Како што ветивме, така и реализираме. Патот стопанство – Алданци – Норово е еден од најголемите во Крушево и истиот е дел од вкупно 40 километри изградени и реконструирани патишта на цела територија на општина Крушево во 2 и пол години. Најавуваме реконструкција и изградба на уште 50 километри улици и патишта. Продолжуваме!“, изјави градоначалникот на општина Крушево од с. Норово.

Должината на патот стопанство – Алданци – Норово изнесува 7 километри и истиот претставува поврзување меѓу општините Крушево и Долнени. Имплементиран е од страна на општина Крушево и Јавно претпријатие за државни патишта

Линк до објава: <http://krusevo.gov.mk/?p=11544>



Никола Ѓурковиќ 16а  
Крушево

[www.krusevo.gov.mk](http://www.krusevo.gov.mk)

mail: [opstinakrusevo@krusevo.gov.mk](mailto:opstinakrusevo@krusevo.gov.mk)

tel. ++389 48 477 061





ОПШТИНА КРУШЕВО

НЕДЕЛЕН ИНФОРМАТОР  
за активностите на локалната самоуправа



Среда  
17.06.2020



### Се објавуваат протоколите за работа на сместувачките капацитети

Протоколите за работа на сместувачките капацитети се подготвени и истите ќе почнат да се применуваат, според директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Љупчо Јаневски, од 22.06.2020.

Во документот подолу може да се разгледаат протоколите за угостителските објекти и за гостите, а во истиот документ се и протоколите за ресторантското работење.

Линк до објава: <http://krusevo.gov.mk/?p=11560>

### Дезинфекција во локални институции, банки, локална и ТПШЕ Крушево



Денес општина Крушево дезинфицираше во институции, банки, пошта, суд, МВР, управата за јавни приходи и други субјекти на територија на град Крушево.

Градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски порача дека се преземаат сите мерки за да се спречи ширењето на коронавирусот.

„Ги преземаме сите мерки и токму дезинфекцијата е дел од тој процес. Обезбедуваме безбедна средина за граѓаните и за туристите во пресрет на отворањето на сместувачките капацитети. Ја следиме ситуацијата на терен и гарантирам дека Крушево ова лето ќе биде едно најбезбедните места и за граѓаните и за туристите“, изјави градоначалникот Христоски

Линк до објава: <http://krusevo.gov.mk/?p=11563>



Никола Ѓурковиќ 16а  
Крушево

[www.krusevo.gov.mk](http://www.krusevo.gov.mk)

mail: [opstinakrusevo@krusevo.gov.mk](mailto:opstinakrusevo@krusevo.gov.mk)

tel. ++389 48 477 061



ОПШТИНА КРУШЕВО



*Петок*  
*19.06.2020*



### Висока владина делегација во посета на Крушево

Премиерот Оливер Спасовски, Вицепремиерката Мила Царовска, Министерот за транспорт и врска Горан Сугарески, директорот на Јавно претпријатие за државни патишта Зоран Китанов и директорот на Агенцијата за млади и спорт го посетија Крушево и извршија увид во неколку тековни проекти.

Во тек се проекти за изградба на вечно почивалиште на Тоше Проески и се реконструира регионалниот пат стопанство – Алданци – Норово. Вицепремиерката и директорот на Агенција извршија увид во реконструкцијата на спортската сала, поставувањето на сувенирници и други активности од Проектот за локална и регионална конкурентност кој се имплементира од страна на општина Крушево и Владата.



Никола Ѓурковиќ 16а  
Крушево

[www.krusevo.gov.mk](http://www.krusevo.gov.mk)

mail: [opstinakrusevo@krusevo.gov.mk](mailto:opstinakrusevo@krusevo.gov.mk)

tel. ++389 48 477 061